

Службен весник

на Република Македонија

Број 140

4 октомври 2017, среда

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2746. Уредба за методологијата за утврдување критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2018 година.....	4	2751. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – гипс на локалитетот „Бошков Мост“, Општина Дебар.....	6
2747. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2016 година.....	4	2752. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина–дијабаз на локалитетот „с.Удово“, Општина Валандово.....	7
2748. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина.....	4	2753. Одлука за назначување на Национален комитет за олеснување на трговијата.....	7
2749. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини.....	5	2754. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	8
2750. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Бегојца“ с.Стенче, општина Брвеница.....	6	2755. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.....	8

	Стр.		Стр.
2756. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“ - Скопје.....	9	2766. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Театар комедија – Скопје.....	11
2757. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје.....	9	2767. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Тетово.....	11
2758. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	9	2768. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	12
2759. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен инспекторат за локална самоуправа.....	9	2769. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	12
2760. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за градежништво и урбанизам.....	10	2770. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	12
2761. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	10	2771. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправен дом Идризово.....	12
2762. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат.....	10	2772. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Национален парк Маврово Маврови анови.....	13
2763. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост.....	10	2773. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекција за заштита и спасување.....	13
2764. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика.....	11	2774. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Тетово.....	13
2765. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Македонска опера и балет – Скопје.....	11	2775. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда-Управа за извршување на санкциите.....	13
		2776. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Национален парк Маврово Маврови анови.....	14
		2777. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми.....	14

	Стр.		Стр.
2778. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми.....	14	со бр.12-7987/10 од 10.11.2010 година, со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-162/2 од 20.1.2014 година и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-2781/1 од 1.4.2016 година за локацијата бр.304 Ораовица.....	16
2779. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на ЈП Македонски шуми.....	14	2785. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации.....	16
2780. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДСУ Спортска академија - Скопје.....	15	2786. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје.....	16
2781. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за образование и наука.....	15	2787. Решение за разрешување од должноста истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	17
2782. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	15	2788. Решение за разрешување од должноста истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	17
2783. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12-7348/16 од 16.7.2009 година, Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/16 од 10.11.2010 година, со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-162/4 од 20.1.2014 година и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-7667/1 од 17.12.2015 година за локацијата бр.29 Речанска.....	15	2789. Решение за разрешување од должноста претседател - истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	17
2784. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12-7348/10 од 16.7.2009 година, Договорот за пренос на Договорот за концесија		2790. Решение за назначување на претседавач, членови и заменици членови на Национално координативно тело против семејно насилство.....	17
		2791. Програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2017 година.....	18
		2792. Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2017/2018 година.....	18
		Огласен дел	1-60

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2746.**

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.9.2017 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Македонија за 2018 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполниле условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 година во Раздел 15001 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита-домови за стари лица.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и партиципацијата на корисникот во услугата, со вкalkулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за стари лица каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;
- бројот на сместени лица (корисници на социјална услуга) во општински јавни установи за стари лица;
- број на вработени во општински јавни установи за стари лица.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$BD\ i\ \text{социјална заштита} = OS\ i\ \times \text{Коефициент } i$$

$$OS\ i = T \times Br\ i$$

$BD\ i$ социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

$OS\ i$ – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

T – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојба-

та на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на услугата.

$Br\ i$ – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

Коефициент i – претставува коефициент според бројот на вработени во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 44-5088/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2747.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ВО 2016 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2016 година, бр.05-206/1 од 6.3.2017 година и 02-258/21 од 27.3.2017 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 27.3.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3187/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2748.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот за која се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерална суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот „Дрвен Мост“ с.Шупли Камен, Општина Куманово за минерална суровина - песок и чакал.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од петнаесет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3362/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2749.

Врз основа на член 7-а став (12) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОС-
ПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања за металични минерални суровини се доделуваат со цел откривање на нови локалитети перспективни за понатамошни детални геолошки истражувања како и откривање на нови наоѓалишта на металични минерални суровини.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на проспекциски геолошки истражувања на минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања е откривање на нови локалитети на дел од територијата на Република Македонија перспективни за понатамошни детални геолошки истражувања за металични минерални суровини.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на проспекциски геолошки истражувања за металични минерални суровини на три поодделни простори:

- Северозападен регион кој ги опфаќа општините Тетово, Јегуновце, Сарај, Ѓорче Петров, Карпош, Сопиште, Студеничани, Чашка, Желино, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Гостивар, Македонски Брод, Зелениково и Маврово Ростуша; и

- Западноцентрален регион кој ги опфаќа општините Кичево, Дебар, Маврово Ростуше, Гостивар, Македонски Брод, Чашка, Долнени, Прилеп, Кривогаштани, Крушево, Демир Хисар, Пласница, Центар Жупа, Дебарца, Могила, Струга, Охрид и Вевчани и

- Југозападен регион кој ги опфаќа општините Охрид, Дебарца, Струга, Могила, Ресен, Демир Хисар, Крушево, Битола, Прилеп, Новаци и Вевчани.

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања на просторите од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за вршење на проспекциски геолошки истражувања на метални минерални сировини ќе се спроведе со јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

За спроведување на постапката за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува во Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на метални минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за минерални сировини.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4483/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2750.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕГОЈЦА“ С.СТЕНЧЕ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Бегојца“ с.Стенче, Општина Брвеница, бр.24-1012/18 од 26.7.2013 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот не започнал со експлоатација на минералната сировина во рок од шест месеци од денот на издавањето на Дозволата за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-песок и чакал на Акционерското друштво за производство и промет со млеко и млечни производи МЛЕКАРА увоз-извоз Тетово на локалитетот „Бегојца“ с.Стенче, Општина Брвеница бр.41-2819/1 од 16.7.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4488/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

2751.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.9.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГИПС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БОШКОВ МОСТ“, ОПШТИНА ДЕБАР

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина- гипс на локалитетот „Бошков Мост“, Општина Дебар бр.24-5722/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минерална сировина- гипс на ДПТ „ПОФИКС“ ДОО Тетово на локалитетот „Бошков Мост“, Општина Дебар бр.19 - 2659/1 од 7.6.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4797/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2752.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА-ДИЈАБАЗ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.УДОВО“, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - дијабаз на локалитетот „с.Удово“, Општина Валандово бр. 24-570/2 од 31.1.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-дијабаз на Друштвото за геолошки истражувања експлоатација на минерални сировини „АЛПИНЕ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с.Удово“, Општина Валандово бр.41-6229/1 од 26.8.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/12).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4798/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2753.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 23 точка 2 од Законот за ратификација на Протоколот за изменување и дополнување на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ
ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА

Член 1

Со оваа одлука во рамките на Министерството за економија се воспоставува Национален комитет за олеснување на трговијата, согласно обврските од Протоколот за изменување и дополнување на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација ратификуван со Законот за ратификација на Протоколот за изменување и дополнување на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2015), (во натамошниот текст: Протокол).

Член 2

Националниот комитет за олеснување на трговијата (во натамошниот текст: Комитетот) има обврска да ја олесни домашната координација во оваа област и имплементација на одредбите од Протоколот.

Член 3

Комитетот обврските од член 2 на оваа одлука ги врши во соработка со субјектите кои имаат надлежност во прекуграничната трговија, преку определени претставници.

Со Комитетот претседава министерот за економија. Во работата на Комитетот учествуваат претставници со член и заменик член од следните субјекти:

- Министерство за економија,
- Министерство за финансии,
- Министерство за финансии -Царинска управа,
- Министерство за надворешни работи,
- Министерство за животна средина и просторно планирање,
- Министерство за транспорт и врски,
- Министерство за правда,
- Министерство за здравство,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за земјоделство,
- Министерство за информатичко општество и администрација,
- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат,
- Агенција за храна и ветеринарство,
- Агенција за лекови и медицински средства,
- Министерството за економија-Државниот пазарен инспекторат,
- Стопанска комора на Македонија,
- Сојуз на стопански комори на Македонија,
- Стопанска комора на Северо – Западна Македонија,
- Асоцијација на здруженија на работодавачите на превозните трговски друштва на Република Македонија МАКАМ-ТРАНС,

- Стопанска интересна заедница за патен транспорт
Македонија сообраќај – АМЕРИТ и
- Групација на меѓународни шпедитери и логистички оператори – МИФА.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престануваат да важат Одлуката за назначување на Национален комитет за олеснување на трговијата, бр.42-3385/1 од 29 март 2016 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за назначување на Национален комитет за олеснување на трговијата, бр.42-4874/1 од 14 јуни 2016 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5631/1 26 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

2754.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движните ствари - моторни возила со следните карактеристики:

1. Вид: Специјално работно моторно возило,
Марка: BMC,
Број на шасија: NMC625BSGLD100048,
Број на мотор: ISB67E3245/21922657,
Тип: 625,
Година на производство: 2009,
Сила на мотор во KW(KS): 180,
Работна зафатнина на моторот во cm³: 6687,
Боја на каросерија: Црвена и
Регистарска ознака: SK-781-UD и
2. Вид: Товарно моторно возило,
Марка: FORD,
Број на шасија: WFOLMFE109W821510,
Број на мотор: 113834,
Тип: WLAT,
Година на производство: 2009,
Сила на мотор во KW: 105,

Работна зафатнина на моторот во cm³: 2499,
Боја на каросерија: Црвена/75 и
Регистарска ознака: SK-782-UD.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5831/1 26 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

2755.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ УК ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Скопје бр. 09-2777/2 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/1 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
---	---

2756.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ
ПО БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА
„КОЗЛЕ“ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“- Скопје бр. 09-2593/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/2
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2757.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН
ДОМ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје бр. 09-2333/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/3
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2758.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ
И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 09-2635/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/4
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2759.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА
ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен инспекторат за локална самоуправа бр. 09-2507/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/5
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2760.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за градежништво и урбанизам бр. 09-1668/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/6
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2761.

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје бр.09-732/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/7
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2762.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА - ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат бр. 09-2591/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/8
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2763.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост бр. 09-2694/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/9
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2764.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика бр. 09-1752/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/10	Претседател на Владата
26 септември 2017 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

2765.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Македонска опера и балет - Скопје бр. 09-2534/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/11	Претседател на Владата
26 септември 2017 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

2766.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ ТЕАТАР КОМЕДИЈА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Театар комедија - Скопје бр. 09-2382/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/12	Претседател на Владата
26 септември 2017 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

2767.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ТЕТОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Тетово бр. 09-2778/2 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/13	Претседател на Владата
26 септември 2017 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

2768.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-2779/2 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/14
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2769.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-1657/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/15
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2770.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-2780/1 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/16
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2771.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправен дом Идризово бр. 09-2630/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/17
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2772.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО МАВРОВИ АНОВИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Национален парк Маврово Маврови Анови бр. 09-2332/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/18 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2773.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекција за заштита и спасување бр. 09-502/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/19 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2774.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Тетово бр. 09- 2592/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/20 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2775.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда-Управа за извршување на санкциите бр. 09- 2776/1 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/21 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2776.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО МАВРОВИ АНОВИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈУ Национален парк Маврово Маврови Анови бр. 09-2774/1 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/22
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2777.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми бр. 09-719/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/23
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2778.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми бр. 09-2508/3 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/24
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2779.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на ЈП Македонски шуми бр. 09-2782/2 од 12.9.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/25
26 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2780.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДСУ СПОРТСКА АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДСУ Спортска академија - Скопје бр.44-1374/31 од 4.4.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/17).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/26 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2781.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за образование и наука бр.42-6755/1 од 9.7.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/27 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2782.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје бр.44-1374/10 од 4.4.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/17).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5873/28 26 септември 2017 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
--	---

2783.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БР. 12-7348/16 ОД 16.7.2009 ГОДИНА, ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-7987/16 ОД 10.11.2010 ГОДИНА, СО АНЕКСОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-162/4 ОД 20.1.2014 ГОДИНА И СО АНЕКСОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-7667/1 ОД 17.12.2015 ГОДИНА ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР.29 РЕЧАНСКА

Член 1

Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12-7348/16 од 16.7.2009 година, Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/16 од 10.11.2010 година, со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-162/4 од 20.1.2014 година и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-7667/1 од 17.12.2015 година за локацијата бр.29 Речанска, склучен помеѓу Владата на Република Македонија,

како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ја изградил малата хидроелектрична централа во рокот утврден во член 16 од Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5978/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2784.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БР. 12-7348/10 ОД 16.07.2009 ГОДИНА, ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-7987/10 ОД 10.11.2010 ГОДИНА, СО АНЕКСОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-162/2 ОД 20.01.2014 ГОДИНА И СО АНЕКСОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-2781/1 ОД 01.04.2016 ГОДИНА ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР.304 ОРАОВИЦА

Член 1

Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр. 12-7348/10 од 16.7.2009 година, Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/10 од 10.11.2010 година, со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-162/2 од 20.1.2014 година и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-2781/1 од 1.4.2016 година за локацијата бр.304 Ораовица, склучен помеѓу Владата на Република Македонија, како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ја изградил малата хидроелектрична централа во рокот утврден во член 16 од Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5978/2
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2785.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15 и 55/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ДАДЕНАТА ИНФОРМАЦИЈА ОД ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/06), во членот 2 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Барателот на информацијата за добиената информација во вид на електронски запис на информацијата на УСБ во сопственост на барателот или на негова е-маил адреса, не плаќа надоместок.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5986/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2786.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје му се доделуваат вкупно 16.000.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, раздел 16001, Програма 6, потпрограма 60, ставка 464.

Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за греење, потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6128/1 Заменик на претседателот
26 септември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2787.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИСТРАЖИТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕКИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ**

1. Гоше Стефановски се разрешува од должноста истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреки и сериозни инциденти.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4405/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

2788.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИСТРАЖИТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕКИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ**

1. Сашо Мојсовски се разрешува од должноста истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреки и сериозни инциденти.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4408/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2789.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ - ИСТРАЖИТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕКИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ**

1. Сотир Костов се разрешува од должноста претседател - истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреки и сериозни инциденти.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4354/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2790.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 2 став 1 и став 2 од Одлуката за формирање на Националното координативно тело против семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАВАЧ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО**

1. За претседавач, членови и заменици членови на Национално координативно тело против семејно насилство се назначуваат:

- Мила Царовска, министер за труд и социјална политика – претседавач;
- Софија Спасовска, од Министерството за труд и социјална политика - член;
- Јована Тренчевска, од Министерството за труд и социјална политика - заменик член;

- Цена Чаловска, од Министерството за внатрешни работи - член;
- Дарко Нушев, од Министерството за внатрешни работи - заменик член;
- Нермина Факовиќ, од Министерството за здравство - член;
- Маја Додевска, од Министерството за здравство - заменик член;
- Николина Микеска, од Министерството за правда - член;
- Суат Шакиров, од Министерството за правда - заменик член;
- Кристина Ангелеска, од Министерството за образование и наука - член;
- Дана Бишкоска, од Министерството за образование и наука - заменик член;
- Радмила Карановиќ, судија во Основен суд Скопје II Скопје-член;
- Енџелуше Кадриу-Леши, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје-член;
- Васка Бајрамовска-Мустафа, од Народен правобранител - член;
- Ѓулумсер Касапи, од Собранието на Република Македонија - член;
- Лилјана Кузмановска, од Собранието на Република Македонија - член;
- Елена Димушевска, од здружение - член;
- Ѓунер Небиу, од здружение - член.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението за назначување на претседавач, членови и заменици членови на Национално координативно тело против семејно насилство бр.42-3663/2 од 28.4.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5593/1 19 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
---	--

2791.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА
2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 192/2016) во точката 5, износот „2.353.549.000,00“ се заменува со износот „2.403.549.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4971/1 19 септември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
---	--

2792.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година донесе

**ПРОГРАМА
ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОДИНА**

I. Појдовна основа

Програмата за условен паричен надоместок за средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализација на задолжителното средно образование во Република Македонија.

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година септември 2017/ јуни 2018 година.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои им мирува правото на социјална парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Корисникот остварува условен паричен надоместок за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно со Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- редовно ја завршил претходната учебна година во која користел условен паричен надоместок и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за средно образование.

Корисникот користи условен паричен надоместок за средно образование ако:

- е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани часови.

Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следниве случаи:

- корисникот матурирал во средно училиште,
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невисинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за престанок на правото на условен паричен надоместок за средно образование и
- домаќинството не е веќе корисник на социјална парична помош.

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката од оправдани причини не може да и се исплати надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна на центарот за социјална работа (во натамошниот текст: примател на надоместок).

Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја враќа доколку:

- примил износ повисок од износот утврден со оваа програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невисинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невисинити или нецелосни.

Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2016/2017 година, а за кој не е извршена исплата од било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на примателот на надоместокот, согласно со оваа програма.

Примателот на надоместокот го известува центарот за социјална работа за секоја промена која се однесува на:

- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.

III. Мерки

Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2017/2018 година по корисник изнесува 12.000 денари.

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од по 3.000 денари на примателот на надоместокот, по завршување на секој од мерните периоди, утврдени со оваа програма.

Поднесување на барање

Примателот на надоместокот може да поднесе барање за остварување на условен паричен надоместок за средно образование, почнувајќи од 1 септември 2017 година, а најдоцна до 31 март 2018 година.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2017 година и поднел барање до 30 септември 2017 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од првиот мерен период.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2017 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи во оваа програма во наредниот период за исплата.

Користење на правото

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се додека домаќинството го користи правото на социјална парична помош и корисникот го исполни условот за присуство на наставата од 85%, од реализираните наставни часови за секој од мерните периоди, предвидени со оваа програма.

Проверката на исполнетост на условот за исплата на условениот паричен, ќе се врши за секој од следниве мерни периоди:

- прв мерен период од 1.9.2017 година до 31.10.2017 година,
- втор мерен период од 1.11. 2017 година до 31.12.2017 година,
- трет мерен период од 20.1.2018 година до 31.3.2018 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2018 година до крајот на наставната година.

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши во следниве периоди за исплата:

- за првиот мерен период во текот на месец декември 2017 година,
- за вториот мерен период во текот на месец февруари 2018 година,
- за третиот мерен период во текот на месец мај 2018 година,
- за четвртиот мерен период во текот на месец јули 2018 година и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата до 31.10.2018 година.

IV. Носители

Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно Прирачникот за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование, донесен од Министерството за труд и социјална политика.

V. Извори на средства

Средствата за условени парични надоместоци за средно образование се обезбедени преку Договорот за заем со Меѓународната Банка за обновa и развој - Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годишни средства за реализирање на оваа програма се 40.000.000,00 денари.

Се проценува, дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 4.400 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен надоместок за средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите изнесува 12.000,00 денари.

Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за образование за учебната 2017/2018 година, ќе се врши на ист начин како и исплатата на правото на социјална парична помош.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5089/1
19 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017140